



ИЗВЕСТУВАЊЕ
за достапност на документ и јавна расправа
План за управување со животна средина и социјални работи (ПУЖССР)
за под-проектот

„Примена на мерки за енергетска ефикасност во системот за улично осветлување на општина Пробиштип и замена на постоечки светилки со енергетски ефикасни“,
Општина Пробиштип

Во рамки на “Проектот за енергетска ефикасност во јавниот сектор во РСМ” кој се реализира од страна на Единицата за спроведување на проектот при Министерството за финансии со финансиска поддршка од Светска Банка, Општина Пробиштип аплицираше со под-проект за „Примена на мерки за енергетска ефикасност во системот за улично осветлување на општина Пробиштип и замена на постоечки светилки со енергетски ефикасни“.

Согласно *Рамката за животна средина и социјални работи* изготвена врз основа на барањата на Светска Банка беше подготвен документ “План за управување со животна средина и социјални работи” во кој се анализирани влијанијата врз животната средина и социјалните работи кои ќе произлезат од планираните активности на под-проектот. Овој документ е поставен за јавен увид на официјалните веб страници на:

Министерството за финансии ([Под-проекти за енергетска ефикасност во единиците на локална самоуправа - finance.gov.mk](http://finance.gov.mk)) и на:

Општина Пробиштип: [http://probistip.gov.mk/](http://probistip.gov.mk) на 03.11.2022 година.

Вашите коментари може да ги доставите во рок од 30 дена од поставување на документот на веб страна, преку пополнување на формуларот кој е достапен на следниот линк:

[Формулар за поднесување на коментари](#)

Во текот на периодот наменет за јавни консултации за ПУЖССР, ќе се одржи и јавна расправа за документот, на **24.11.2022 (понеделник) со почеток во 11.00 часот во Сала за совет при Дом на култура „Злетовски рудар“ – Пробиштип**, со следниот дневен ред:

1. Воведен збор на претставник од Единицата за спроведување на проектот при Министерство за финансии за Проектот за енергетска ефикасност во јавниот сектор (Тања Томиќ, Главен координатор на проектот и специјалист за социјални работи) - 10 минути
2. Краток осврт на проектните активности од страна на претставник од Единицата за спроведување на проектот при Министерство за финансии за Проектот за енергетска ефикасност во јавниот сектор (Тања Томиќ, Главен координатор на проектот и специјалист за социјални работи) – 10 минути
3. Краток осврт на документ “План за управување со животната средина и со социјалните аспекти за проектот” (Катарина Георгиевска, Експерт за животна средина) – 20 минути
4. Дискусија.

Датум на објава: 03.11.2022

Министерството за финансии
Единица за спроведување на проектот